

СЕ СКРОИ СУДБИНАТА ЗА "ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА"

По многу јавни негодувања, протести, реакции, сепак се распиша тендерот за последното национално богатство "ЕСМ Дистрибуција".



На 9.12.2005 година во "Службен весник на РМ" и во "Фајненшл тајмс" беше обелоденет и тендерот. Владата бара идниот гасда на "ЕСМ Дистрибуција" да има милијарда евра обрт на средства, капитал од 500 милиони евра, компанијата да работела на либерален пазар, отворен за конкуренцијата, а освен тоа новиот сопственик да има 700.000 потрошувачи. Седум компании доставија понуда за учество на тендерот: американскиот "АЕС", австриската "EVN AG", чешката "CEZ", италијанската "ENEL", германските "RWE" и "EnBW", како и неозначен плик на "SIEMENS".

Освен незадоволството исказано од страна на граѓаните, невладините институции, опозицијата, незадоволни беа и од Здружението на енергетичарите. Според нив, ако сега се продаде ЕСМ тоа ќе значи нов приватен монопол во земјава. Освен тоа, енергетичарите потенцираа дека цените сè уште не се дефинирани, поконкретно колкава ќе биде производната, преносната и колку ќе изнесува цената која Дистрибуција треба да ја наплати од своите потрошувачи. Граѓаните се максимално исплашени и од самата помисла колкави ќе им бидат сметките за електрична енергија во иднина!

"КОЧ ХОЛДИНГ" ВЛЕЗЕ ВО МАКЕДОНИЈА

На 11.6.2005 година во срцето на Скопје се отвори трговскиот центар "Рамстор". Македонскиот претседател и турскиот конзул ја пресекоа црвената лента и го пуштија објектот во употреба. Турските инвеститори од "Коч холдинг" изградија полустаклено здание во центарот на градот и потенцираа дека објектот нема да биде важен само за трговијата, туку и за производството.

"Рамстор ќе даде придонес и кон развојот на производството и ќе овозможи нови вработувања во земјата и ќе даде нов импулс кон нови видици на полето на трговијата и севкупното живеење", изјави на отворањето на Трговскиот центар, Азис Буглу, претседател на бордот на директори на Рамстор.

На 30.9.2005 година во државава пристигна Рахми Коч за лично да се увери како функционира "Рамстор". Турскиот магнат истакна дека инвестицијата го чинела 20 милиони евра, а во Трговскиот центар се вработиле 1.000 лица.



Зданието е распространето на 25.000 метри квадратни и во него има деведесеттина продавници, светски препознатливи брендови, две кина, кафулиња, ресторани. Целиот простор го чува интерно обезбедување. "Рамстор" е посетен, но повеќе како атракција бидејќи сиромаштијата, безработицата и ниската куповна моќ на граѓаните си го прават своето!

ПРОПАДНА РАДО БАНКА

Пропадна Радо банка, а со неа заглавија и фантастични 12 милиони евра пари на граѓани, јавни претпријатија, фондови, фирми и министерства. Списокот на оние на кои државата им должи е околу 300. На стечајното рочиште на 22.9.2005 година и практично почна стечајот на Банката. Најголем доверител е Министерството за финансии кое побарува три милиони евра, односно станува збор за различни кредитни линии кои се делеле преку Банката. Околу 1,6 милиони евра на Македонската банка за обнова и развој и Јавното станбено претпријатие, исто така, заглавија во Радо банка. Банката има милиони долгови кон фирми и кон граѓани. Штедното портфолио е проценето на 5,5 милиони евра. Од НБМ беа децидни дека штедачите на Радо банка ќе бидат обештетени преку Фондот за осигурување на депозити.

Радо банка пропадна поради тешката финансиска криза во која се наоѓаше подолг временски период. Проблемите

почнаа да се јавуваат пред три години кога Банката беше купена од контроверзниот српски бизнисмен гасда Нини.



"ВЕРО" СЕ ИЗБОРИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО КАЈ НБМ

Министерот за транспорт и врски Џемали Мехаз и директорот на грчки "Веропулос" во Македонија, Гркот Костадинос Теодоријадис, на 29.9.2005 година потпишаа купопродажен договор за државното земјиште спроти НБМ, со што грчката фирма и официјално стана сопственик на градежната



парцела наменета за изградба на комерцијален објект.

На оваа локација "Веро" ќе гради шопинг центар со супермаркет во кој најавува дека ќе обезбеди петстотини нови работни места, од кои 200 во маркетот. За земјиштето со површина од 11.000 метри квадратни

"Веро" уплати 5,5 милиони евра, односно по 510 евра за метар квадратен. Дооформувањето на градежната парцела кај НБМ за да може да се гради ќе чини осум милиони евра, а вкупната инвестиција Грците ќе ги чини од 22 до 25 милиони евра.

Според Теодоријадис, "Веро" и натаму ќе продолжи да инвестира во Македонија, а како пример ја посочи изградбата на супермаркет во Општина Чаир, кој ќе биде отворен за неколку месеци. За потсетување, "Веро" ја доби локацијата на повторното јавно наддавање за цена од 510 евра за метар квадратен, во конкуренција со словенечкиот "Меркатор", српска "Делта М" и домашната фирма "Интер инжинеринг". Првото наддавање, на кое, исто така, земјиштето го доби "Веро", но за 300 евра по метар квадратен, беше поништено по утврдените неправилности на лицитацијата.

САПУНИЦАТА "ТИКВЕШ" ДОЖИВЕА РАЗВРСКА

По долго време аферата "Тиквеш" конечно беше тргната од топ позицијата на вестите од економијата. Заврши престрелката на релација Попоски - Јаневски, со поени за министерот за финансии. Откако бизнисменот Свето Јаневски уплати 1.200.000 евра, како прва рата од трите договорени за подмирување на долгот на винарската визба "Тиквеш" кон државата, сметката на фирмата беше деблокирана.

"Ако се исполнат обврските од страна на 'Тиквеш', ние сме подготвени и нашиот дел од обврските кои ги преземаме да ги завршине", изјави Никола Поповски, министер за финансии.



Со новиот договор со државата, освен на главнината на долгот, Јаневски добива попуст од 75 проценти и за кумулираните камати. Инаку, вкупниот долг со каматите достигна до десет милиони евра. Две и пол години "Тиквеш" и Министерството за финансии спореа за долгот, беше отворена војна која кулминираше со тешки меѓусебни обвинувања, соопштенија и јавно огласи.

Министерството за финансии спореа за долгот, беше отворена војна која кулминираше со тешки меѓусебни обвинувања, соопштенија и јавно огласи.

ПРИСТИГНА РУСКИОТ ГИГАНТ "ЛУК ОИЛ"

Република Македонија е 21 држава која од 17.8.2005 година и официјално влезе во светската продажна мрежа на нафтени деривати именувана како "Лук оил". На постојните 5.000 бензински пумпи во светот ќе се надоврзат и нови 40 во Македонија, за чија изградба беше планирано да се потрошат вкупно 50 милиони евра. Првото складиште за нафта беше отворено во Штип. Како што соопшти премиерот Владо Бучковски лидерот на рускиот бизнис во државата влезе со непосредна спогодба.

"Да, влегува со непосредна спогодба и така ќе влезат и други светски познати компании ако Владата на РМ процени дека тоа е од стратешки интерес. Ако за ЕУ е од стратешки интерес да се има партнери во Руската Федерација, не гледам зошто РМ да го има оној комплекс кој го имаше последните 15 години - одличните пријателски односи со Руската Федерација да немаат позитивен одраз и на полето на економијата", изјави Владо Бучковски.

Од "Лук оил" потенцираа дека тие се светски најпознатата руска нафтена компанија со годишен обрт од околу 20 милијарди долари. Тие нагласија дека ќе понудат поквалитетни услуги, пониски цени на нафтени деривати и тој процес би ја поттикнал конкурентноста во овој бизнис.



PRO Cash

НАЈБЪЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ



ProCredit Bank

Macedonia



Србија

Македонија

Со брзот систем за трансфер на пари на ПроКредит Банка, отсега можете да пречкате и да добивате пари на уште поедноставен, поеконичен и поефикасен начин. Системот за трансфер на пари функционира во сите ПроКредит Банки во регионот.

за само 10 минути со ЕКСТРА намалена провизија

и не мора да поседувате сметка !!!



Сетови: 0021 99 99, Албанија: 022481 000, Босна: 022043 000, Германија: 00 89 9999, Јапонија: 03 32 41 999, Латвија: 022296 20 00, Литванија: 002221 99 99, Полска: 024296 000, Романија: 0222470 000, Србија: 011 222222 200, Украина: 0222222 200, Унгарија: 002219 999, Белгија: 002222 000, Франција: 011 222 418, Шпанија: 096 996 996, Чешка: 096 073 096, Швајцарска: 022222 000